

20121273094

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

2012 . 10
10 .07- 4225/1
2012

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1

" 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009 („ 156/10), 11 (1)
: „ - : “
".
2
12 2 3 : „ "
: „ 4 : „ - " "
: „ 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13.
15 14 : „ " :
: „ " : „
16 15 . 16 " "
17 " 16 " "

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 26. 27 26 27 28, :

27) ;

28) ;".

28 29. 3

" 19 (1) :

:"

„(5) :

„(6) (5) (6) (7), :

(7) „

„(13) 33 (12) 4 (13), (14) (15), :

(14) .

(15) .

:"

5

Преодни и завршни одредби

6

",

4

"

33

1 2013 .